

УПАТСТВО ЗА СОРАБОТНИЦИТЕ

ГИНИ е рефериран во Македонија на НУБ „Св. Климент Охридски“.

Списанието Гласник на Институтот за национална историја објавува:

1. оригинални научни статии
2. извори, документи и материјали
3. библиографии
4. критики, рецензии, прикази на книги и периодика
5. соопштенија од научни и стручни собири

Категоријата на трудот ја предлага авторот, а конечната одлука ја донесува Редакцијата. Сите статии мораат да имаат: апстракт (до 500 карактери) и клучни зборови (3-10) на англиски јазик.

Опрема на трудот:

Сите прилози треба да бидат доставени електронски отчукани со македонска поддршка, во некоја од програмите на MS Word, снимени во формат на документ (*.doc). Задолжителна е употребата на фонтоот тајмс, и тоа Times New Roman и неговата специјална верзија, од каде што, исто така, се преземаат македонските Ё, ё, потоа полски, чешки, турски и други специфични букви од други јазици со латинично писмо, како и Pulstajms7, од каде што се преземаат Ъ, ѝ. Во текстот големината на буквите е 12 точки, а проредот 1,5. Во белешките големината на буквите е 10 точки, а проредот најмал (single). Обемот на прилозите не треба да биде поголем од еден авторски табак.

Поднесување на трудот:

Авторот го доставува текстот во електронска форма, заедно со еден примерок отпечатан на хартија, на адреса на Институтот за национална историја (ул. Григор Прличев бр. 3 1000 Скопје / katemlad@yahoo.com) со напомена „за Редакцијата на списанието Гласник“, а може да го донесе и лично.

Авторите добиваат 1 примерок од бројот на списанието во кој е објавен нивниот труд.

Редакцијата на списанието „Гласник“ е отворена за соработка и објавува различни ставови и мислења, иако секогаш не ги споделува.

УПАТСТВО ЗА ПИШУВАЊЕ БЕЛЕШКИ

Презимето и името на авторот: нормал

Насловот на делото: *италик*

Насловот на списанието: *италик*

истиот: нормал

истото: *италик*

цит. д.: *италик*

цит. труд: *италик*

Задолжително е почитувањето на правописот кај наводниците (,...“), полунаводниците (‘...’) и надредениот знак (Ё, ё, Ъ, ѝ), како и при наведувањето на личните и географските имиња од странско потекло. Датумите во еден ист прилог се пишуваат изедначено, на еден од следниве начини: 2 август 1903; 2.8.1903; 2. VIII 1903.

Цитирање книга:

Александар Матковски, *Странски патописци низ Македонија*. Скопје 1989, 115-119.

Истото, 127.

Кога истото дело се наведува повторно на друго место, се употребува скратен наслов:

Александар Матковски, *Странски...*, 155-159.

Статии во списанија:

Александар Матковски, „Триста години од Карпошевото востание“, *Гласник на Институтот за национална историја* (натаму: *ГИНИ*), 44/2000, бр. 2, 7-15.

Истиот, *цит. труд*, 9.

Кога истата статија се наведува повторно на друго место, се употребува скратен наслов:

Александар Матковски, „Триста години...“, 155-159.

Цитирање прилози од книги и од зборници:

Александар Матковски, „Одгласот на Карпошовото востание“, *Триста години од Карпошовото востание*, (гл. ред. Томо Томоски), Скопје 1999, 311-325.

Цитирање од весници:

„Значењето на Карпош“, *Нова Македонија* (Скопје), бр. 14579, 10.7.2001, 7.

Цитирање архивски фондови:

Државен архив на Република Македонија, Скопје (натаму: ДАРМ), Околиски НОО, 1945, кут. 6, а.е. 243.

Цитирање од енциклопедии:

„Версајски договор“, *Хрватска енциклопедија* (натаму *ХЕ*), т. 1, Загреб 1999, 477.

Цитирањето на веб-страница:

Paria Ramelli, “Gregory of Nyssa’s Position in Late Antique Debates on Slavery and Poverty, and the Role of Asceticism”, *Journal of Late Antiquity*, Vol. 5, No 1, Spring 2012.

http://muse.jhu.edu/journals/journal_of_late_antiquity/v005/5.1.ramelli.html (проверено на 18.2.2013).